

РЕГИСТРИРАЈ СЕ
гласај, одлучи!



ИЗБОРИ СЕ
за подобар Совет!



ГЛАСАЈ,
и за тебе е важно!



Organizacija za evropsku
bezbednost i saradnju
Misija u Srbiji



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА
И МАЊИНСКА ПРАВА
И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ



Изборите за Национални совети на националните малцинства ќе се одржат на **13 ноември 2022 година.**

Советот е орган кој, меѓу другото, го претставува твоето национално малцинство во областите

I – образование

II – информирање на твојот јазик

III – култура

IV – службена употреба на јазикот и писмото



На националниот совет **можеш да му се обратиш за помош** доколку имаш некаков проблем или сомнеж во врска со школувањето и образованието, службената употреба на твојот мајчин јазик и писмо, информирањето на мајчиниот јазик, доколку си заинтересиран за настани од областа на културата и зачувувањето на културниот идентитет, и во други случаи кои се поврзани со овие теми.

Сите овие прашања се многу важни за тебе и за твојот живот и затоа е **многу важно да учествуваш во изборот на луѓето кои ќе те претставуваат во Советот.**





За да можеш да гласаш на изборите и да избереш членови на Советот кои ќе те претставуваат во јавниот политички живот, **важно е да го знаеш следново:**



Мора да имаш најмалку 18 години и да си државјанин на Република Србија;



Мора да си запишан/а во **посебен избирачки список**. За секое национално малцинство се прави посебен избирачки список, а за да се регистрираш во него, мора **лично** да отидеш во својата општинска или градска управа (во местото во кое што живееш) и да побараш образец за запишување во избирачкиот список. За да го пополниш образецот, потребна ти се лична карта и пет минути време. Образецот му го предаваш на општинскиот службеник, кој потоа ги проверува податоците и доколку е се во ред, те запишува во посебениот избирачки список.



Само откако ќе се запишеш во посебниот избирачки список, можеш да излезеш на изборите, да пополниш гласачко ливче и на тој начин да учествуваеш во изборот на претставниците на Советот.



Советот на националното малцинство се избира **секои четири години и дури тогаш** ќе имаш можност следниот пат да влијаеш на неговиот состав. Не ја пропуштај можноста да ги оствариш своите права и да избереш добри, квалитетни и вредни претставници во телото што ќе те претставува и кое може да ти помогне во различни области важни за твоето образование, информирање, култура и службена употреба на твојот мајчин јазик и писмо. Важно е да се регистрираш во посебниот избирачки список, да гласаш и да се бориш за подобар совет, затоа што **И ЗА ТЕБЕ Е ВАЖНО!**

**И ЗА
ТЕБЕ Е
ВАЖНО**



Доколку имаш некој сомнеж
во врска со изборите и изборните процедури,
пиши му на CeSID на:



CeSIDBeograd



CeSIDBeograd



cesid@cesid.rs

Можеш да ни се јавиш на 011/407-56-05.

